

ЉУБИЦА СТАНКОВСКА

Институт за старословенска култура

ул. Кичевско Чаде, бб

Прилеп, Македонија

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА НЕКОЛКУ СТАРИ ЛИЧНИ ИМИЊА

Во статијата се прикажуваат десетина стари лични имиња кои се засведочени во топонимијата на македонскиот јазичен ареал. Разгледаните антропоними му припаѓаат на најстариот антропонимски фонд на словенските јазици и нивното презентирање има особен принос за з bogатувањето на речничкиот состав на прасловенската антропонимиска лексика.

Безгат

Личното име *Безгай* е засведочено во основата на потамонимот *Безгашт* – река, притока на Нивичинска Река (Русиново, Беровско). Со формата *Безгашт* реката е обележана на географската карта¹, а од месното население таа се вика *Безкаќева Река*. Еден локалитет што се наоѓа покрај оваа река се вика *Безгашчово*². Потамонимот *Безгашт* претставува поименичена придавка, а потекнува од постарата бинарна синтагма **Безгашт < *Безгашть* (*Пошток*). Придавската компонента **Безгашт < *Безгашть* од составот **Безгашт < *Безгашть* (*Пошток*) е образувана од старото и одамна заборавено име *Безгай* со посесивниот придавски суфикс *-јь*³. Консонантската група *-шт-* во потамонимот *Безгашт* е резултат на извршеното јотување на гласот *и* од името *Безгай* под влијание на сонантот *j* од суфиксот *-јь*. Семантика-

¹ И. Петрушевски, Н. Петрушевска, *Географски топономиски речник на Република Македонија*, Скопје 2001, стр. 33.

² О. Иванова, *Речник на топонимиите во областа по сливот на Брегалница*, Скопје 1996, стр. 42.

³ Љ. Станковска, *Суфиксите -јь, -ъјь, -ъ во македонската топонимија*, Прилеп 2002, стр. 29.

та на потамонимот *Безгашӣ* може да се дефинира како ‘поток кој му припаѓа на Безгат, односно каде што живее Безгат’.

Во дијалектната форма на потамонимот *Безкаќева Река* замената на гласот *ѓ* > *к* и на групата *-шиӣ-* > *ќ* е од поново време, а групата *иҷ* наместо *шиӣ* во микротопонимот *Безгашчово* или е остаток од првобитното име **Безгашч* или е разултат на дијалектниот изговор на *шиӣ*. Суфиксната морфема *-ево*, односно *-ово*, што се јавува кај варијантните имиња *Безкаќева Река*, односно *Безгашчово*, е аналошки и е додаден кон постарото потамонимиско име *Безгашч* > *Безгашӣ* подоцна, т.е. откако се загубила врската со неговото потекло и значење.

Сложеното име *Безгайӣ* < **Bezgatъ* е составено од два елемента: од компонентата *без-* и од глаголскиот корен *-гайӣ*. Првиот дел е еднаков на префиксот *без* од прасл. **bezъ*, стсл. *бεзъ* ‘без’, а вториот дел потекнува од прасл. глагол **gatati*, во стсл. е *гатати* ‘тата, толкува’. Фигуративното значење на името *Безгайӣ* може да се искаже со дефиницијата ‘да живее без гатање, да не ги толкува нештата’ и им припаѓа на личните имиња кои имаат заштитна функција. Во составот на композитните антропоними позицијата на компонентата *без-* секогаш е на прво место. Во македонската антропонимија со оваа морфема се обраズувани личните имиња: *Безбоӣ*, кое се наоѓа во основата на оронимот *Безбоӣ* – врв и планина во Разлошко (Бугарија), *Бездед*, кое е заложено во основата на топонимот *Бездедја* < **Бездедица* – место во плаината (Велестово, Охридско), *Безмисл*, кое се наоѓа во основата на ојконимот *Безмисла* – село во Преспанско (Албанија). Сложени имиња во чијшто состав се јавува оваа морфема се потврдени и во другите словенски јазици, сп. пол. *Biezdar, Bie(z)stryj, Bie(z)stryk, Biez(w)uj*, чеш. *Bezdruh, Bezdom, Bezmír, Bestan*, буг. *Безмер, Безрад*, рус. *Бездод, Безнос, Безсон, Безструж, Безум*⁴.

Морфемата *гайӣ/-ғайӣ* е слабо застапена во составот на личните имиња. Во антропонимскиот фонд на словенските јазици досега не се потврдени соодветни сложени имиња. Во антропономастиконите се среќаваат само неколку хипокористични имиња како што се: рус. *Гайше́нь*, буг. *Гайе, Гайил, Гайин, Гайо, Гайуи*, мак. *Гайе, Гайен, Гайко, Гайо, Гайун*⁵. Наведените имиња, обично, се објаснуваат како деривати од личното име *Гаврил*, кое има несловенско потекло, но

⁴ M. Malec, *Budowa morfologiczna staropolskich złożonych imion osobowych*, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971, стр. 65; J. Svoboda, *Staročeská osobní jména a naše přijmení*, Praha 1964, стр. 101; Й. Займов, *Български именник*, София 1988, стр. 16; С. Б. Веселовский, *Ономастикон древнерусские имена, прозвища и фамилии*, Москва 1974, стр. 31-33.

тие, исто така, можат да се изведат и од некое сложено име од типот на *Бездай*.

Брадовар

Личното име *Брадовар* е засведочено во основата на ојконимот *Брадовар* – село во Јанинско (Грција). Со формата Вβαδοβάρι името на селото е регистрирано од М. Фасмер во неговата монографија за словенските топоними во Грција⁶. Ојконимот *Брадовар* е методнимиско име кое е преземено од некој постар хидроним или ороним **Брадовар*. Топонимот **Брадовар* е посесивна придавка во елиптична форма, која е добиена со супстантивизација од некогашната бинарна конструкција **Брадовар* < **Брадоварј* (*Поīок, Бреī*). Адјективот **Брадоварј* од составот **Брадоварј* (*Поīок, Бреī*) е образуван со посесивниот придавски суфикс *-јь*⁷. Во семантички поглед топонимот **Брадовар* означува ‘поток или брег кој му припаѓа на Брадовар или каде што живее Брадовар’.

Антропонимот *Брадовар* < **Bradovarj* претставува двотематско име кое е образувано од составните делови *брадо-* и *-вар*. Морфемата *брадо-* потекнува од прасл. именка **brada* ‘брада’, во стсл. е *брада*, а морфемата *-вар* води потекло од глаголот **variti*, во стсл. е *варити* ‘испреварува, пристигнува, брза; опоменува’. Во преносна смисла личното име *Брадовар* може да се изрази со значењето ‘да испреварува, да пристигнува со брадата, т.е. да биде прв во пристигнувањето на нештата (на мирот, на славата и сл.)’. Во антропонимскиот фонд на македонскиот јазик, покрај *Брадовар*, е засведочено и сложеното име *Брадислав*, документирано во турските пишани извори од XV век, а се среќаваат и неколку скратени или деривувани имиња: *Брад*, *Брадар*, *Брадеј*, *Брадин*, *Брадина*, *Брадич*, *Брадо*, *Браан*⁸. Деминутивното име *Брадица* е забележено во еден турски пописен дефтер од XV век, меѓу евидентираните жители на градот Острово (Грција)⁹.

⁵ С. Б. Веселовский, *циī. дело*, стр. 78; Ј. Заимов, *Български именник*, София 1988, стр. 61; Љ. Станковска, *Речник на личните имиња кај Македонците*, Скопје 1992, стр. 73.

⁶ M. Vasmer, *Die Slaven in Griechenland*, Berlin 1941, стр. 25.

⁷ Љ. Станковска, *Суфиксите -јь, -ъјь, -ъ во македонската топонимија*, Прилеп 2002, стр. 56.

⁸ Љ. Станковска, *Речник на личните имиња кај Македонците*, Скопје 1992, стр. 48.

⁹ А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, оширен тописен дефтер од XV век*, т. IV, Скопје 1978, стр. 275.

Со морфемата *-var*, којашто се јавува во улога на прва и на втора компонента при образувањето на сложените имиња, во македонскиот антропономастикон се одбележани личните имиња: *Жиљовар*, документирано во XV век и *Плисвар*, регистрирано во XIV век¹⁰, а во топонимијата се среќаваат уште и антропонимите: *Варбуд*, кое е заложено во основата на топонимот *Варбујџда* – раселено село во околината на градот Хрупишта (Грција), регистрирано во турскиот опширен пописен дефтер од 1568–1569 година¹¹, *Бучовар*, што се наоѓа во основата на топонимот *Бучувар* – ниви и ливади (Беровско), *Плејвар*, што се крие во основата на оронимот *Плејвар* – голем рид (Прилепско).

Личното име *Брадовар* досега не е регистрирано во антропонимскиот фонд на словенските јазици. Иако поретко, сепак неговите составни делови се јавуваат како деривациски морфеми во образувањето на други сложени лични имиња. Во хрватската антропонимија е за сведочено сложеното име *Bradimir* во чијшто состав учествува коренската морфема *brad-*, а се среќава и името *Bradoj* кое е образувано со суфиксот *-oj* од антропонимите *Brad*, *Brado*¹². Во антропонимијата на бугарскиот јазик се познати сложените имиња *Брадислав*, *Брадослав* и нивните деривати *Брад*, *Брадо* од кои се изведени редица хипокористични форми: *Брадан*, *Браден*, *Брадил*, *Брадко*, *Брадул*, а во речничкиот фонд кај Србите е наведено личното име *Миобрад*¹³. Композитни имиња во чијшто состав се содржи морфемата *var-/var* се потврдени во антропонимскиот фонд на словенските јазици, сп. чеш. **Varhost*, што се наоѓа во основата на топонимот *Varhošť*, **Varobyl*¹⁴, буг. *Болевар*, *Хваливар*, што се заложени во основата на ојконимите *Болеварци* (Трновско), *Хварваловци* (Еленско)¹⁵.

¹⁰ Љ. Станковска, *Речник на личните имиња кај Македонциите*, Скопје 1992, стр. 121, 222.

¹¹ А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, опширен пописен дефтер за казиите Горица, Биглишта и Хрупишта од 1568–1569 година*, т. VII, кн. I, Скопје 1997, стр. 549.

¹² М. Šimundić, Nepoznata osobna imena i prezimena Šibenskog kraja od XII. stoljeća do novijega vremena, *Četrtja jugoslovenska onomastična konferenca*, Ljubljana 1981, стр. 498.

¹³ Ј. Заимов, *Български именник*, София 1988, стр. 32; М. Грковић, *Речник личних имена код Срба*, Београд 1977, стр. 136.

¹⁴ J. Svoboda, *Staročeská osobní jména a naše příjmení*, Praha 1964, стр. 98.¹

¹⁵ Ј. Заимов, Двучлени лични имена в българската топонимия, *Onomastica*, г. XX, з. 1–2, Gdańsk 1975, стр. 204.

Вишеглав

Личното име *Вишеглав* е засведочено во основата на оронимот *Вишеглав* – врв на Конечка Планина, висок 948 м, кој се наоѓа во атарот на селото Липа (Неготинско). Неговото име е регистрирано на географската карта од 1954 година¹⁶. Оронимот *Вишеглав* претставува поименичена придавка со посесивно значење, а потекнува од некогашната синтагматска формација **Вишеглавъ* (*Brv*), чијшто адјектив е образуван со загубениот придавски суфикс *-ъ* кој се одликува со посесивното значење¹⁷. Семантиката на оронимот *Вишеглав* може да ја дефинираме како ‘врв кој му припаѓа на Вишеглав или каде што живее Вишеглав’.

Композитното име *Вишеглав* < **Vyšegolvъ* е составено од морфемата *више-*, која потекнува од стсл. форма за среден род *въшє* ‘повисок, поголем; повеќе’ од стсл. *въшинн* ‘повисок’, компаративна форма од придавката *въсокъ* ‘висок’ < прасл. **ūrso-* и од морфемата *-глав* од стсл. именка *глава* ‘глава’ < прасл. **golva*. Во преносна смисла личното име *Вишеглав* може да се протолкува со значењето ‘да биде поставен повисоко, да биде на челно место’. Личното име *Вишеглав* досега не е евидентирано во антропонимијата на словенските јазици, но неговите составни делови се потврдени во други сложени антропонимиски единици. Во нашата антропонимија со морфемата *више-*, како и со варијантите *виши-*, *виши-*, се образувани личните имиња *Вишеслав*, *Вишемир*, *Вишиослав*, кој се чува во основата на ојконимот *Вишиослав* – исчезнато село во Валовишко (Грција), регистрирано во турските документи од XV век¹⁸. Присуството на соодветни антропонимиски единици е потврдено и во другите словенски јазици, сп. буг. *Вишеслав*, *Вишиослав*, срп. *Вишеслав*, *Вишислав*, пол. *Wyszebor*, *Wyszemir*, чеш. *Višebor*, *Višeňev*, рус. *Вышеслав*¹⁹. Во хрватскиот јазик се познати личните имиња *Vislav*, *Višeslav*, како и женските лични имиња *Vislava*, *Višeslava*, а

¹⁶ И. Петрушевски, Н. Петрушевска, *цир. дело*, стр. 91.

¹⁷ Љ. Станковска, *Суфиксиите -јь, -ъјь, -ъ во македонската топонимија*, Прилеп 2002, стр. 87.

¹⁸ А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, оишашен поизведен дефишер од XV век*, том IV, Скопје 1978, стр. 80.

¹⁹ Ј. Заимов, *Български именник*, София 1988, стр. 51; М. Грковић, *Речник личних имена код Срба*, Београд 1977, стр. 54; M. Malec, *Budowa morfologiczna staropolskich złożonych imion osobowych*, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971, стр. 129; J. Svoboda, op. cit., стр. 93; T. Skulina, *Staroruskie imiennictwo osobowe*, II, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974, стр. 234.

хипокористичните форми *Visa*, *Visunja* се регистрирани уште во пописите од 1198 година²⁰. Лични имиња изведени од коренската морфема *vis-* се заложени и во хрватските презимиња: *Visaković*, *Visin*, *Visinko*, *Vi-sošević*, *Visatić*, *Visovac*.

Сложените лични имиња со составниот елемент *-глава* се потврдени во топонимијата на македонската јазична територија, сп. *Дремиглав*, *Здеѓлав*, *Злоглав*, *Кушиглав*, *Луѓоглав*, *Мучоглав*, *Чеѓлав*, *Черноѓлав*, кои се наоѓаат во основата на топонимите *Дремиглава*, *Издеѓлавје*, *Злоглав*, *Кушиглава*, *Луѓоглава*, *Мучоглава*, *Чеѓлава*, *Черноѓлав*, а во антропономастиконот се нотирани изведените имиња: *Глава*, *Главан*, *Главаш*, *Главе*, *Главин*, *Главина*, *Главно*, *Главче*, *Главчо*²¹. Споредбени антропоними со составниот елемент *-глава* се потврдени и во антропонимијата на другите словенски јазици, сп. словен. *Lipoglav*, *Tupoglav*, срп. *Полуѓлав*, *Свиноѓлав*, *Чрноѓлав*, а во рускиот антропономастикон се среќаваат хипокористичните форми *Голова*, *Голован*, *Головко*, *Головня*²². Соодветни имиња се засвидеточени и во антропонимијата на хрватскиот јазик: *Crnoglav*, документирано во 1201 година, *Lepoglav*, *Ljutoglav*²³.

Воловид

Антропонимот *Воловид* претставува двоосновно име кое е составено од глаголските коренски морфеми *вол-* од прасл. глагол **voliti*, стсл. *волити* ‘сака, одлучува’ и *-вид* од прасл. глагол **vidēti*, стсл. *видѣти* ‘види, гледа’, а вокалот *-о-* се јавува како инфикс. Личното име *Воловид* се крие во основата на ојконимот *Воловижда* – село во Солунско (Грција), регистрирано во грамотата на Алексеј I Комнин од 1081 година каде што е запишано како *Βολοβίσδα*²⁴, а во патописот на Ами Буе од 1836–1838 година неговото име е наведено во обликовот *Bo-*

²⁰ М. Šimundić, *Rječnik osobnih imena*, Zagreb 1988, стр. 365; М. Šimundić, Nepoznata hrvatska osobna imena XII stoljeća, Ономатолошки прилози, III, Београд 1982, стр. 147.

²¹ Љ. Станковска, *Суфиксите -јь, -ъјь, -ъ* во македонската топонимија, Прилеп 2002; Љ. Станковска, *Речник на личните имиња кај Македонците*, Скопје 1992, стр. 76.

²² F. Bezljaj, Onomastika in leksikologija, *Onomastica Jugoslavica*, 1, Ljubljana 1969, str. 12–13; М. Грковић, *Имена у Дечанским хрисовуљима*, Нови Сад 1983, стр. 51; С. Б. Веселовский, *цир. дело*, стр. 82.

²³ P. Šimunović, Značajke Buzetske toponomije, *Onomastica Jugoslavica*, 7, Zagreb 1978, стр. 59; M. Šimundić, Nepoznata hrvatska osobna imena s почетка XIII. stoljeća (od 1201–1235), *Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomastičke konferencije*, Sarajevo 1985, стр. 240.

²⁴ *Actes de Lavra*, Paris 1970, стр. 238.

левод²⁵. При образувањето на ојконимот *Воловижда*, којшто претставува елиптично име добиено со супстантивизација на адјективот од некогашната атрибутска синтагма **Воловижда* (*Въсь*), учествува посесивниот придавски суфикс *-јъ* во формата за женски род *-ја*, кој извршил јотување на претходниот консонант *đ* во *жđ*²⁶.

Во антропонимијата на словенските јазици се познати лични имиња во чијшто состав се препознаваат коренските морфеми *вол-* и *вид-*. При образувањето на сложените имиња морфемата *вол-/вол* се користи како прва и како втора компонента, сп. срп. *Волислав*, *Волимир*, чеш. *Volimír*; *Bohuvôle*, полап. **Volegost*, пол. *Wolibor*, *Wolimir*, *Wolisław*²⁷. Морфемата *вид-/вид* во составот на сложените имиња се употребува како прва компонента, на пример, кај личните имиња: чеш. *Vidhost*, пол. *Widogost*, *Widorad*, што се наоѓа во основата на топонимот *Widoradz*, срп. *Видислав*, *Видомир*, *Видослав*, а се јавува и како втора компонента, на пример, во личните имиња: чеш. *Dobrovid*, *Malovid* во основата на топонимот *Malovidy*, срп. *Боговид*, *Завид*, *Световид*, буг. *Невид*, што се наоѓа во основата на топонимот *Невижда*, рус. *Сновид*²⁸.

Во македонскиот антропономастикон со морфемата *вол-/вол* е засведочено личното име *Волислав*, а во топонимијата се откриени и сложените имиња *Драговол* и *Здевол*, кои се наоѓаат во основата на топонимите *Драговол* – село во Албанија, *Издиволе* – рид (Курија, Нетотинско)²⁹. Морфемата *вид-/вид* е пофrekventна во образувањето на сложените антропоними и се јавува кај личните имиња: *Видимир*, *Видомир*, *Видослав*, кои се одбележани во нашиот антропономастикон, *Видобиӣ*, *Видовиӣ*, *Видомир*, *Желевид*, *Подвид*,

²⁵ А. Матковски, *Македонија во делата на српанскиите южнословенски* (1827–1849), Скопје 1992, стр. 221.

²⁶ Љ. Станковска, *Суфиксиите -јъ, -ьјъ, -ъ во македонската јазиците*, Прилеп 2002, стр. 93.

²⁷ М. Грковић, *Речник личних имена код Срба*, Београд 1977, стр. 57; J. Svoboda, op. cit., стр. 98; M. Malec, *Budowa morfologiczna staropolskich złożonych imion osobowych*, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971, стр. 126.

²⁸ J. Svoboda, op. cit., стр. 91; M. Malec, *Budowa morfologiczna staropolskich złożonych imion osobowych*, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971, стр. 121; М. Грковић, *Речник личних имена код Срба*, Београд 1977, стр. 53, 39, 95, 177; Ј. Заимов, Двучленни лични имена в българската топонимия, *Onomastica*, г. XX, з. 1–2, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1975, стр. 180; М. Вуйтович, Древнерусские личные имена в граффити Софийских соборов Киева и Новгорода (XI–XIV вв.), *Onomastica*, г. XXVI, Warszawa 1981, стр. 206.

²⁹ Љ. Станковска, *Речник на личните имена кај Македонците*, Скопје 1992, стр. 68; Љ. Станковска, *Суфиксиите -јъ, -ьјъ, -ъ во македонската јазиците*, Прилеп 2002, стр. 141, 178.

кои се засведочени во основата на топонимите: *Видобишича* – село во Охридско³⁰, *Видовишића* – село во Кочанско, *Видомирец* – месност во Дебарско, *Желевижда* – село во Бератско (Албанија), *Подвигде* – исчезнато село во Кичевско, регистрирано во турските пописни дефтери од XV и XVI век³¹, *Радовижда* – село во Јанинско (Грција).

Драгожил

Во атарот на селото Стрмашево (Кавадаречко) се наоѓа локалитетот *Држојлица* – место со дабова шума, чијашто првобитна форма била *Драгожилица*. Дримонимот *Драгожилица* претставува структурно-топонимиска формација, која потекнува од некогашната бинарна синтагма **Драгожилја (Шума)*, чијшто адјектив е образуван со формата за женски род -ја од посесивниот придавски суфикс -јь. По елизијата на именскиот дел од составот **Драгожилја (Шума)*, изразен со апелативот *шума*, адјективот **Драгожилја* се супстантивизирал со суфиксот -ица. Во основата на дримонимот *Драгожилица* се крие личното име *Драгожил*³².

Антропонимот *Драгожил* < **Dargožilъ* е композитно име кое е составено од морфемите *драго-* и *-жил*. Морфемата *драго-* потекнува од прасл. придавка **dārgъ* > стсл. *драгъ* ‘драг’, а морфемата *-жил* е еднаква на стсл. партиципска форма *жилъ* од стсл. глагол *жити* ‘живее’. Во преносна смисла значењето на личното име *Драгожил* може да се искаже со дефиницијата ‘да сака да живее, односно да остане жив’. Во антропонимијата на македонскиот јазик морфемата *драг-* се одликува со поголема застапеност во образувањето на сложените имиња: *Драгбрай*, *Драгивој*, *Драгирај*, *Драгислав*, *Драгобрай*, *Драговић*, *Драговол*, *Драгогосић*, *Драгожел*, *Драгољуб*, *Драгомир*, *Драгослав*³³, додека морфемата *-жил* е доста ограничена.

И двете морфеми се потврдени во обликувањето на композитните имиња во словенските јазици. Така, со морфемата *драго-* се обраузвани личните имиња: спр. *Драгобрај*, *Драговић*, *Драгољуб*, *Драго-*

³⁰ В. Пјанка, *Тојономастикарна на Охридско-престајанскиот базен*, Скопје 1970, стр. 206.

³¹ М. Соколоски, *Кичевската нахија во XV и XVI век*, Историја, год. XVII, бр. 2, Скопје 1981, стр. 127, 133.

³² Љ. Станковска, *Тојонимије со суфиксите -ица во Македонија*, Скопје – Прилеп 2001, стр. 133.

³³ Љ. Станковска, *Речник на личните имиња кај Македонците*, Скопје 1992, стр. 103–104.

мил, *Драгослав*, буг. *Драговар*, *Драговеӣ*, *Драгодал*, *Драгомир*, пол. *Drogodziej*, *Drogomir*, *Drogorad*, полап. *Dragobqd*, чеш. **Drahomysl*, **Drahotúch*, *Nedrah*, *Sěmidrah*, *Sobědráh*³⁴. Со морфемата -жил се образувани личните имиња во рускиот јазик: *Жилислав* и во чешкиот јазик: *Do-mažil*³⁵. Во антропономастиконот на буграскиот јазик се нотирани хипокористичните имиња *Жilan*, *Жилин*, *Жило*, *Жильо*, *Жилян*, како и женските лични имиња *Жила*, *Жилка*, кои со право Заимов ги третира како деривати од некое старо сложено име во чијшто состав се содржи морфемата жил/-жил³⁶.

Жеговит

Името на селото *Жеговишић*, што се наоѓа во областа Аркадија (Грција), во обликот *Ziegobistī* е регистрирано од М. Фасмер кој го реконструира како *Жеговишићa*³⁷. Притоа, тој се осврнува и на неговата етимологија и смета дека ојконимот *Жеговишићa* претставува плурална форма изведена од апелативот **жеговишићe* < **žegovište* ‘опожарено место, место изложено на сонце’. Изнесеното гледиште за етимологијата на овој ојконим сметаме дека не е доволно аргументирано. Според нас, ојконимот *Жеговишић* претставува метонимиско име кое е преземено од некој хидроним или ороним **Жеговишић*. Во неговата основа се крие старото лично име *Жеговић*. Топонимот **Жеговишић* претставува елиптично име добиено со супстантивизација на придавката од некогашната синтагматска формација **Жеговишићъ* (*Поток*, *Брег*) која е образувана со посесивниот придавски суфикс *-јъ* и означува ‘поток или брег кој му припаѓа на Жеговит или каде што живее Жеговит’.

Исчезнатото име *Жеговић* < **Žegovitъ* е композитно образување составено од морфемите *жег-* и *-вић*, а вокалот *o* се употребува како инфикс. Глаголската коренска морфема *жег-* потекнува од прасл. глагол **žegti* ‘гори, пече, пали’, во стсл. јазик глаголот е *жешти*, *жегж*, а морфемата *-вић* потекнува од прасл. именка **vitъ* ‘господар, моќник’.

³⁴ М. Грковић, *Речник личних имена код Срба*, Београд 1977, стр. 81–82; Ј. Заимов, *Български именник*, София 1988, стр. 95; M. Malec, *Budowa morfologiczna staropolskich złożonych imion osobowych*, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971, стр. 83; J. Svoboda, op. cit., стр. 75, 77.

³⁵ Н. М. Тупиков, *Словарь древнерусских личных именъ*, Санктпетербург 1903, стр. 206; J. Svoboda, op. cit., стр. 93.

³⁶ Ј. Заимов, *Български именник*, София 1988, стр. 106.

³⁷ M. Vasmer, op. cit., стр. 153.

Фигуративното значење на антропонимот *Жеѓовий* може да се протолкува како ‘да биде строг, оistar господар’.

Во антропономастиконите на словенските јазици засега не се регистрирани сложени лични имиња со морфемата *жеѓ-*, но затоа се познати низа хипокористични форми изведени од овој глаголски корен, сп. буг. *Жеѓан*, *Жеѓо*, чеш. *Žehún*, **Žehuš*, пол. *Żegota*, *Żegotka*, *Żeguta*, рус. *Жеѓал*, *Жеѓл*, коишто лежат во основата на антропонимите *Жеѓалов*, *Жеѓлов*, *Жеѓула*, потоа *Жеѓуля*³⁸. Личното име *Жеѓо*, кое послужило како база за изведување на другите хипокористични форми, во ономастичката литература, обично, се објаснува како деривувано име од антропонимот *Жеѓосӣ*, коешто е добиено од *Желиѓосӣ*³⁹. И покрај постојното мислење во научната литература, ние уште во Речникот на личните имиња кај Македонците потеклото на хипокористикот *Жеѓо* го доведовме во врска со прасл. глагол **žegnī*⁴⁰. Сега сакаме да го дојточниме неговото настанување. Имено, личното име *Жеѓо* е создадено по пат на скратување од сложеното име *Жеѓовий*. Од хипокористикот *Жеѓо* потоа се изведени личните имиња *Жеѓал*, *Жеѓло* кои, исто така, се наведени во нашиот речнички фонд.

Втората морфема од личното име *Жеѓовий* почесто се употребува во образувањето на сложените имиња во словенските јазици, а се манифестира како во улога на прва, така и во улога на втора компонента, сп. срп. *Витодраđ*, *Витослав*; *Добровий*, *Драговий*, *Дражевий*, чеш. *Vitorad*; *Hositivit*, *Semovit*, полап. **Vitol'ub*, **Vitogost*, пол. *Witomysł*, *Witorad*, *Witosław*; *Milowit*, *Przywit*, *Siedlewit*, буг. *Витомер*, *Витослав*, рус. *Витомир*, *Жировий*⁴¹. Примери за употребата на морфемата *вий/-вий* наоѓаме и во антропонимијата на хрватскиот јазик, сп. *Vitomil*; *Dobrovit*, *Dragovit*, *Draževit*, *Ljutovit*, регистрирано во 1039 година и други⁴².

³⁸ Ј. Заимов, *Български именник*, София 1988, стр. 104; J. Svoboda, op. cit., стр. 312; M. Malec, *Staropolskie skócone nazwy osobowe od imion dwuczłonowych*, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1982, стр. 78; С. Б. Веселовский, *ций. дело*, стр. 111.

³⁹ Ј. Заимов, *Български именник*, София 1988, стр. 104; M. Malec, *Staropolskie skócone nazwy osobowe od imion dwuczłonowych*, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1982, стр. 78.

⁴⁰ Љ. Станковска, *Речник на личниите имиња кај Македонциите*, Скопје 1992, стр. 119.

⁴¹ М. Грковић, *Речник личних имена код Срба*, Београд 1977, стр. 54, 78, 81, 82; J. Svoboda, op. cit., стр. 91; M. Malec, *Budowa morfologiczna staropolskich złożonych imion osobowych*, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971, стр. 124; Ј. Заимов, *Български именник*, София 1988, стр. 51; M. Вуйтович, op. cit., стр. 206, 209.

⁴² M. Šimundić, *Rječnik osobnih imena*, Zagreb 1988, стр. 365; M. Šimundić, *Značenje nekolikih osobnih imena iz Sumpetarskoga kartulara*, *Onomastica Jugoslavica*, vol. 8, Zagreb 1979, стр. 115; M. Šimundić, *Nepoznata hrvatska osobna imena s kraja XI. stoljeća*, *Onomastica Jugoslavica*, vol. 9, Zagreb 1982, стр. 278; M. Šimundić, *Nepoznata hrvatska osobna imena do polovice 11. stoljeća*, *Onomastica Jugoslavica*, 10, Zagreb 1982, стр. 234.

Во македонската онимија се среќаваат, исто така, лични имиња во кои се содржи морфемата *вий*-/*-вий*. Во нашиот антропономастикон се регистрирани имињата *Воїомир*, *Виїослав*; *Боровий*, *Добровий*, *Драговий*, *Љубовий*, *Радовий*, *Самовий*, *Становий*⁴³, а во топонимијата се засведочени, на пример, антропонимите *Домовий* > *Довий*, *Мажовий*, *Поздивий*, *Хойловий* кои се заложени во основата на ојконимите *Довишија* – село во Серско (Грција), *Мажучишија* – село во Прилепско, *Поздивишија* – село во Костурско (Грција), *Фојловишија* – село во Неврокопско (Бугарија) и Драмско (Грција) и други.

Колодеј

Селото *Колодеј* се наоѓа во Ениџевардаско (Грција). Неговото име е регистрирано од В. К'чнов со формата *Колудей*⁴⁴, а од Ј. Цвијиќ тоа е запишано во обликот *Колодеј*⁴⁵. Името на селото од Т. Симовски е запишано со формата *Колудеј*⁴⁶.

Поаѓајќи од погоренаведените податоци, сметаме дека правилната форма на името на селото треба да гласи *Колодеј*, а ликот *Колудеј* е резултат на извршената редукција на неакцентираниот вокал *о* во *у*, што е редовна појава во ениџевардарскиот говор. Ојконимот *Колодеј* е метонимиско образување кое е преземено од постарото хидронимиско име **Колодеј*. Хидронимот **Коледеј* е елиптично име со посесивно значење, а е добиено од некогашната адјективна синтагма **Колодеј* (*Појток*), чијашто придавска компонента е образувана со придавскиот суфикс *-ъ*, палatalната варијанта на посесивниот придавски суфикс *-ъ*. Основата на хидронимот **Колодеј* е изведена од личното име *Колодеј*⁴⁷. Семантиката на хидронимот **Колодеј* може да се искаже со дефиницијата ‘поток кој му припаѓа на Колодеј или каде што живее Колодеј’.

Антропонимот *Колодеј* < **Kolodēj* е двочлено име кое е обликувано од морфемите *коло-* и *-деј*. Морфемата *коло-* потекнува од коренот *кол-* < прасл. **kol-*, што се наоѓа во стсл. заменка *колникъ* ‘колкав, кол-

⁴³ Љ. Станковска, *Речник на личниите имиња кај Македонциите*, Скопје 1992.

⁴⁴ В. Кънчовъ, *Македония. Етнография и стапаистика*, София 1900, стр. 149.

⁴⁵ Ј. Цвијиќ, *Основе за ѓеографију и ѓеолоѓију Македоније и Старе Србије*, I-II, Београд 1906, стр. 335.

⁴⁶ Т. Х. Симовски, *Населениите месиќа во Егејска Македонија*, кн 1, Скопје 1998, стр. 71.

⁴⁷ Љ. Станковска, *Суфиксиите -јъ, -ъјъ, -ъ во македонската топонимија*, Прилеп 2002, стр. 196.

ку повеќе’, а морфемата *-dej*, потекнува од коренот *dej-* од прасл. глагол **dējati* > стсл. *дѣяти* ‘дејствува’. Во преносна смисла значењето на името *Колодеј* може да се протолкува како ‘повеќе да дејствува (за слава, за мир)’. Сложеното име *Колодеј* е регистрирано и во чешкиот јазик: *Kolodej*⁴⁸. Исто така, во чешката антропонимија со коренската морфема *kol-* се обликувани и сложените имиња *Kolimír*, *Kolovrat*. Во руската антропонимија се познати личните имиња *Колодин*, *Колодуј*, што се наоѓа во основата на антропонимот *Колодуев*, *Колудар*⁴⁹. За морфемата *kol-*, којашто влегува во составот на наведените антропоними, Топоров предлага поинакво толкување. Имено, морфемата *koli-* во чешкото име **Kolimír* тој ја изведува од глаголот **koliti* : **koleåti* : **kolti*⁵⁰.

Морфемата *dej/-dej* поретко е застапена во образувањето на сложените антропоними. Таа се манифестира во составот на неколку лични имиња, сп. помор. **Dě(jb)-mirъ*⁵¹, хрв., срп. *Dobrodjej*, словин. *Dobrodei*, стчеш. *Naděj*, пол. *Nadej*⁵².

Коробуд

Старото лично име *Коробуд* е засведочено во македонската антропонимија посредно преку ојконимот *Коробуд* – исчезнато село во Мегленско (Грција). Во обликот *Корвуд* името на селото е регистрирано од Т. Симовски⁵³. Притоа, тој забележува дека селото *Корвуд* било постара населба, којашто се споменува во турските дефтери за Оливеровата нахија, а се претпоставува дека се наоѓало во близината на селото *Фуштани*. Постарата форма на името на селото, според нас, била *Корбуд*, односно *Коробуд*.

Името на селото *Коробуд* е пренесено од името на некој друг објект кој се викал **Коробуд*. Топонимот **Коробуд* претставува супстантивизирана придавка произведена од првобитната бинарна комбинација **Коробуд* < **Коробудъ* (*Извор*, *Бреѓ*), чијашто придавска компонента е образувана од личното име *Коробуд* со посесивниот придав-

⁴⁸ J. Svoboda, op. cit., стр. 274.

⁴⁹ С. Б. Веселовский, *ций. дело*, стр. 150–151.

⁵⁰ В. Н. Топоров, *Праславянская культура в зеркале собственных имен (элементы *мир-)*, История, культура, этнография и фольклор славянских народов, XI Международный съезд славистов, Братислава, сентябрь 1993 г., Москва 1993, стр. 38.

⁵¹ Ibid, стр. 30.

⁵² J. Svoboda, op. cit., стр. 94.

⁵³ Т. Симовски, *ций. дело*, стр. 91.

ски суфикс *-ъ*⁵⁴. Во семантички поглед топонимот **Коробуд* означува ‘извор или брег кој му припаѓа на Коробуд или каде што живее Коробуд’.

Личното име *Коробуд* < **Korobudъ* е сложено име и е составено од глаголските морфеми *кор-* и *-буд*, кои се поврзани меѓусебе со воказлот *-о-*. Морфемата *кор-* потекнува од прасл. глагол **koriti*, стсл. корнти ‘кори’, чиешто првобитно значење е ‘да се постигне нешто со војување, со битка’⁵⁵. Морфемата *-буд*, која при образувањето на личните имиња се јавува како прва и како втора компонента, потекнува од прасл. глагол **buditi*, стсл. боуднти ‘буди, поттикнува’. Фигуративното значење на личното име *Коробуд* може да се искаже со дефиницијата ‘да се буди војувањето, да се буди постигнувањето на успешна битка’. Во македонската топонимија со коренот *кор-* е засведочено и сложеното име *Корбил*, заложено во основата на ојконимот *Корбилие* – исчезнато село во Хрупишко (Грција), а личните имиња *Кореїа*, *Корем*, кое претставува скратено име од *Коремисл*, и *Корош* се наоѓат во основата на топонимите *Кореїа* – област во Костурско (Грција), *Кормииїа* < *Коремииїа* – село во Зихненско (Грција), *Коромииїа* – село во Струшко. Во македонскиот антропономастикон се одбележани уште и хипокористично-деминутивните форми *Корак*, *Кордо*, *Коре*, *Кореш*, *Корко*⁵⁶. Во речничкиот фонд на личните имиња во словенските јазици се среќаваат композитните имиња *Корислав*, *Коровој*⁵⁷, а од дериватите се засведочени имињата: спр. *Корач*, *Кореша*, *Корина*, буг. *Корак*, *Коран*, *Корил*, *Коро*, рус. *Корех*, *Корец*, *Корин*, *Корка*⁵⁸, *Коромысло*⁵⁹.

Лични имиња во чијшто состав влегува морфемата *буд/-буд*, исто така, се застапени во македонската антропонимија. Како прва компонента морфемата *буд-* се манифестира кај личните имиња: *Будимир*, *Будислав*, регистрирани во писмените споменици од XIV век, *Будохор*, што се крие во основата на ојконимот *Будохор* – село во Прави-

⁵⁴ Љ. Станковска, *Суфиксиите -јь, -ъјь, -ъ во македонската топонимија*, Прилеп 2002, стр. 199.

⁵⁵ P. Skok, *Etimologiski rječnik hrvatskoga i srpskoga jezika*, II, Zagreb 1972, стр. 155–156.

⁵⁶ Љ. Станковска, *Речник на личните имиња кај Македонците*, Скопје 1992, стр. 151.

⁵⁷ М. Морошкин, *Славянский именословъ или собраніе славяскихъ личныхъ именъ*, Санктпетербургъ 1867, стр. 102.

⁵⁸ М. Грковић, *Речник личних имена код Срба*, Београд 1977, стр. 113; Ј. Заимов, *Български именник*, София 1988, стр. 124–125; С. Б. Веселовский, *ций. дело*, стр. 155.

⁵⁹ С. Б. Веселовский, *ций. дело*, стр. 157.

⁵⁹ С. Б. Веселовский, *ций. дело*, стр. 157.

шко (Грција), а како втора компонента се јавува во составот на личното име *Желобуд*, коешто се наоѓа во основата на ојконимот *Желобуд* – исчезнато село во Дебарско (Албанија). Поголема фреквенција оваа морфема има во антропонимијата на другите словенски јазици, сп. чеш. *Budihost, Budilov, Budivoj; Bohobud, Dobrobud, Malobud, Těchobud*, пол. *Budziśław, Budziwoj; Nieprzebud, Niesiebud, Zdziebud*, рус. *Жизнобуд*, буг. *Будимер, Будимир, Будислав, Будислов*, срп. *Будивој, Будимир, Будислав, Будомир*⁶⁰.

Људогост

Личното име *Људоѓосӣ* е заложено во основата на ојконимот *Лидагос* – село во Берско (Грција). Во обликовот *Лидагосӣ* името на селото е забележено од В. К'нчов⁶¹. Првобитната форма на името на селото била **Људоѓосӣ*, а замената на слогот *Љу-* > *Ли-* и на вокалот *o* > *a* се случила во тутгата јазична средина што е изразено и кај други македонски топоними во Грција, сп. *Либовижја* – место во Грција, грч. Λιποβίζια⁶², чијшто некогашен облик бил *Љубовижда*. Испаѓањето на гласот *и* во консонантската група *-сӣ* се извршило од македонските говорители.

Ојконимот **Људоѓосӣ* е метонимиско образување, а е пренесено како име на населбата од името на некој друг објект кој се именувал **Људоѓосӣ*. Топонимот **Људоѓосӣ* претставува елиптично име кое потекнува од постарата синтагматска формација **Људоѓосӣ* < **Людоѓосӣ* (*Извор, Рид*), чијшто адјективен член е образуван од личното име *Људоѓосӣ* со посесивниот придавски суфикс *-ъ*. По елиминирањето на именскиот дел од составот **Људоѓосӣ* < **Людоѓосӣ* (*Извор, Рид*), адјективот **Људоѓосӣ* < **Людоѓосӣ* се супстантивизирал и продолжил да суштествува во форма на елипса. Топонимот **Људоѓосӣ* означува ‘извор или рид кој му припаѓа на Људогост, односно каде што живее Људогост’.

Двоосновното име *Људоѓосӣ* < прасл. **Ljudogostъ* е составено од лексичките елементи: *људо-* и *-ѓосӣ*. Морфемата *људо-* потекнува од

⁶⁰ J. Svoboda, op. cit., стр. 72; M. Malec, *Budowa morfologiczna staropolskich złożonych imion osobowych*, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971, стр. 71, 65; М. Вуйтович, оп. cit., стр. 206, 206; Й. Заимов, *Български именник*, София 1988, стр. 38–39; М. Грковић, *Речник личних имена код Срба*, Београд 1977, стр. 47.

⁶¹ В. К'нчов, цит. дело, стр. 144.

⁶² Ph. Malingoudis, *Studien zu den slavischen Ortsnamen Griechenlands*, Wiesbaden 1981, стр. 63.

прасл. именка **ljudъ* ‘народ, луѓе’, во стсл. е *людъ* ‘луѓе’, а морфемата *-госій* е еднаква на глаголскиот корен *госій-* од прасл. глагол **gostiti* ‘нагости’, во стсл. е *гостити*. Фигуративното значење на името *Људогосій* може да се протолкува со дефиницијата ‘да ги нагости лубето’. Еднакво име по својата структура претставува руското име *Людгосій* < струс. *Людъгосій*⁶³. Антропонимиската морфема *људ-* се јавува како составен дел кај сложеното име *Људовид*, коешто е засведочено во основата на ојконимот *Лидижда* – село во областа Епир (Грција), регистрирано од М. Фасмер со формата *Лιδίσδα*⁶⁴, чијашто првобитна форма е *Људижда* < **Људовижда*⁶⁵, како и кај современото име *Људмил*.

Споредбени лични имиња со составната морфема *људ/-људ* се познати и во другите словенски јазици, сп. пол. *Ludemir*; *Radolud*, што се наоѓаат во основата на топонимите *Ludzimierz*, *Radoludz*, буг. *Людмил*, хрв., спр. *Ljudevit*, *Ljudemisal*, чеш. *Zal'ud*⁶⁶.

Со морфемата *госій/-госій*, која може да потекнува од прасл. именка **gostъ* ‘гостин, дојденец во туѓа заедница’ > стсл. *гостъ* или од глаголот **gostiti* ‘нагости’ > стсл. *гостити*, се образувани поголем број сложени имиња. Оваа морфема при образувањето на сложените имиња истапува и како прва и како втора компонента, сп. *Госіївар*, што се наоѓа во основата на името на градот *Госіївар*, *Госіїмир*, *Госіїрад*, *Госіољуб*, *Госіомир*; *Радогосій* и други⁶⁷.

Во антропономастиконот на хрватскиот јазик се нотирани личните имиња *Gostimir*, *Gostislav*, потоа женските имиња *Gostimira*, *Gostislava*, а како втора компонента се јавува во составот на личните имиња: *Dobrogost*, *Milicost*, *Radogost*, *Rudigost*, *Slavogost*⁶⁸. Хрватското сложено име *Živogost* е засведочено во топонимот *Živogošće* кој е поименичена придавка образувана со посесивниот придавски суфикс *-јь* во формата за среден род *-je*⁶⁹.

⁶³ М. Вуйтович, оп. cit., стр. 206.

⁶⁴ M. Vasmer, op. cit., стр. 39.

⁶⁵ Љ. Станковска, *Суфиксиите -јь, -јьъ, -ъ во македонската топонимија*, Прилеп 2002, стр. 220–221.

⁶⁶ F. Nieckula, *Polskie nazwy miejscowości s sufiksem -jь, -jьъ, -ъ*, Rozprawy Komisji Językowej V, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 1965, стр. 107, 105; J. Svoboda, op. cit., стр. 78.

⁶⁷ Љ. Станковска, *Речник на личните имиња кај Македонците*, Скопје 1992, стр. 80, 232.

⁶⁸ M. Šimundić, *Rječnik osobnih imena*, Zagreb 1988, стр. 131–132; M. Šimundić, Nepoznata osobna imena i prezimena Šibenskog kraja od XII stoljeća do novijega vremena, *Ономатополошки прилози*, IV, стр. 195.

⁶⁹ P. Šimunović, *Istočnojadranska toponomija*, Split 1986, стр. 33.

Во антропонимијата на другите словенски јазици, исто така, се познати антропонимите во чијшто состав влегува морфемата *госій-/*-*госії*, сп. чеш. *Hostibor, Hostimil, Hostirad; Belehost, Blizhost*, словен. *Radogost*, пол. *Gościłub, Gościwoj; Bdzigost, Niegost*, буг. *Госійилюб, Госійомер; Желигосій*, срп. *Госійидраž, Госійомир; Милогосій*⁷⁰.

Скорогод

Исчезнатото село *Скорогожде*, кое се наоѓало во околијата на Валона (Албанија), е регистрирано во турскиот дефтер од 1431 година за вилаетот Канина, постарото име на градот Валона, каде што е запишано со формата *Uskorogojde*⁷¹. Од документираната форма на името, коешто треба да се чита како *Uskorogožde* (*j* е запишано за *ž*), може да се констатира дека селото се викало *Скорогожде*. Ојконимот *Скорогожде* е елиптично име со посесивно значење, а е добиено со супстантивизација на адјективот од првобитната синтагматска формација **Скорогожде (Село)*. Адјективната компонента **Скорогожде* од составот **Скорогожде (Село)* е образувана со посесивниот придавски суфикс *-јь* во формата за среден род *-је*. Во основата на ојконимот *Скорогожде* се крие личното име *Скорогод* кое досега не е потврдено во антропонимијата на словенските јазици. Семантиката на ојконимот *Скорогожде* може да се искаже со дефиницијата ‘село кое му припаѓа на Скорогод’.

При објаснувањето на потеклото на овој ојконим Заимов, тргнувајќи од обликот **Скорогошије*, неговата основа ја изведува од личното име *Скорогосій*⁷², што сметаме дека не е прифатливо решение, бидејќи во записот името е напишано така што се чита како *Скорогожде*, односно како што го изговарало месното население, така што нема потреба групата *жд* да се објаснува дека е добиена со озвучување на *иши* под влијание на турскиот јазик. Изнесеното мислење од Заимов го прифаќа и Роспонд⁷³.

Антронимот *Скорогод* < **Skorogodъ* е композитно име кое е составено од компонентата *скоро-* од прасл. придавка **skorъ*, стсл. *ско-*

⁷⁰ J. Svoboda, op. cit., стр. 76; M. Malec, *Budowa morfologiczna staropolskich złożonych imion osobowych*, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971, стр. 87; Ј. Заимов, *Български именник*, София 1988, стр. 68, 104; М. Грковић, *Речник личних имена код Срба*, Београд 1977, стр. 67, 134.

⁷¹ Halil Inalcik, *Hıgrı 835 tarihli Süret-i defter-i sancak-i Arvanid*, Ankara 1954, стр. 42.

⁷² Ј. Заимов, *Български географски имена с -јь*, София 1973, стр. 158.

⁷³ S. Rospond, *Toponimi na -јь*, *Македонски јазик*, год. XXX, Скопје 1979, стр. 138.

ръ ‘брз’ и од компонентата *-год* од прасл. глагол **goditi*, стсл. **годнти** ‘угоди, исполни (желба, молба на некого)’. Во преносна смисла значењето на името *Скорогод* може да се дефинира со исказот ‘да биде брз во исполнување на (желба, молба на некого)’. Во македонскиот антропонимски фонд е засведочено личното име *Скоробог* и изведените имиња *Скорбе*, *Скорбо*, *Скоре*, *Скорил*, а во топонимијата се потврдени дериватите *Скоро*, *Скорован*, *Скорошта*, *Скоруш*⁷⁴.

Во антропонимијата на другите словенски јазици со морфемата *скоро-* се одбележани антропонимите: буг. *Скоробий*, срп. *Скоровој*, *Скоромир*, чеш. *Skoroměř*, што е заложено во основата на топонимот *Skoroměřice*, пол. *Skorogost*⁷⁵. Во хрватскиот јазик со оваа морфема се обликувани машките лични имиња *Skorimir*, *Skoromir* и нивните женски пандани *Skorimira*, *Skoromira*⁷⁶.

Со глаголската коренска морфема *год-* во македонскиот јазик е нотирано композитното име *Годимир*, а во хрватскиот јазик се среќаваат сложените имиња *Godimir*, *Godislav*, *Godomir*, *Godoslav*, како и женските лични имиња *Godimira*, *Godislava*, *Godomira*, *Godoslava*⁷⁷. Поголема фреквенција оваа морфема има во антропонимијата на другите словенски јазици, сп. чеш. **Hoděmisl*, *Hodislav*; *Brzhod*, *Nehod*, пол. *Godzimir*, *Godziśław*; *Mirogod*, *Nagod*, *Zdriegod*, буг. *Годеслав*, срп. *Годебрај*, *Годеслав*, *Годимири*, *Годомир*; *Негода*⁷⁸.

⁷⁴ Љ. Станковска, *Речник на личните имиња кај Македонциите*, Скопје 1992, стр. 252.

⁷⁵ Ј. Заимов, *Български именник*, София 1988, стр. 200; М. Грковић, *Речник личних имена код Срба*, Београд 1977, стр. 180; L. Hosák, R. Šrámek, *Místní jména na Moravě a ve Šlessku*, II, Praha 1980, стр. 447; M. Malec, *Budowa morfologiczna staropolskich złożonych imion osobowych*, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971, стр. 113.

⁷⁶ M. Šimundić, *Rječnik osobnih imena*, Zagreb 1988, стр. 308.

⁷⁷ Љ. Станковска, *Речник на личните имиња кај Македонциите*, Скопје 1992, стр. 78; M. Šimundić, *Rječnik osobnih imena*, Zagreb 1988, стр. 126.

⁷⁸ J. Svoboda, op. cit., стр. 75; M. Malec, *Budowa morfologiczna staropolskich złożonych imion osobowych*, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971, стр. 86; Ј. Заимов, *Български именник*, София 1988, стр. 65; М. Грковић, *Речник личних имена код Срба*, Београд 1977, стр. 65, 144.

Presentation of some ancient Macedonian anthroponymy

Summary

The author presents old Macedonian anthroponymys: *Bezgat, Bradovar, Vi-šeglav, Volovid, Dragožil, Žegovit, Kolodej, Korobud, Ljudogost* and *Skorogod*, which are confirmed in Macedonian language areal toponymy. The above – mentioned anthroponyms belong to the earliest anthroponimical corpus of Slavic languages and they had great importance in the enrichment of the proto-Slavic anthroponimical lexis.

Klučne riječi: antroponimi, potamonimi, ojkonimi, oronimi, Makedonija

Key words: anthroponyms, place names, hydronymy, Macedonia